



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 14 мај 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Аконтацијата за 1982 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

352.

Член 2

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), Сојузниот извршен совет донесува

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 191

13 мај 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

УРЕДБА

Потпретседател,
Гојко Убипариќ, с. р.

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 55/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82 и 17/82) член 16 се менува и гласи:

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 3 на тар. број 3 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи и тоа:

1) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди се плаќа основен данок на промет на производи и тоа за цигарите:

— чија цена е до 21,00 динари	61,57%
— чија цена е над 21,00 до 22,00 динари	62,36%
— чија цена е над 22,00 до 24,00 динари	62,87%
— чија цена е над 24,00 динари	67,62%

2) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди се плаќа основен данок на промет на производи и тоа за цигарите кои спаѓаат во:

— I квалитетна група	59,05%
— II квалитетна група	57,13%
— IIIa квалитетна група	55,74%
— IIIb квалитетна група	51,20%
— IV квалитетна група	39,55%

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на Тарифата се применуваат и на прометот на производите од овој член.“

353.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. Цените за цигари — пакување од 20 парчиња во продажбата на мало се формираат така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) екстра цигари на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа за:

	Динари
a) „Marlboro“	32
b) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, „Milde Sorte-box“, „Ernte 23“	32
v) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentaur“, „Montenegro“, „Ronhill-export“, „Ambasada internacional“, „Extra Long“, „Mediterran“, „Republika“	24
г) „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatia“, „Adrija export“, „Golf“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran box“, „Extra Lider“, „Renta“, „Filter Caneo exclusiv“, „Sedef“	22
д) „Bond“, „Oskar“, „Bond-Street-mild“	21

2) за цигари на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа:

	Динари
— I квалитетна група	17,90
— II квалитетна група	15,70
— IIIa квалитетна група	13,40
— IIIb квалитетна група	11,00
— IV квалитетна група	8,90

Во цените од став 1 на оваа точка е вклучен основниот данок на промет на производи.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот и другите организации што продаваат цигари имаат право на име учество за покривање на трошоците на прометот да наплатат до 7% од цената на цигарите од точка 1 на оваа одлука.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот и другите организации што продаваат цигари на големо, односно на мало (во натамошниот текст: организациите) и иматели на дуќани-граѓаните што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани), што продаваат цигари на мало, ќе ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо односно на мало за цигарите на залихи и тоа:

1) за екстра цигари на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
a) „Marlboro“	2
b) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, „Milde Sorte-box“, „Ernte 23“	6
v) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentaure“, „Montenegro“, „Ronhill-export“, „Ambasada internacional“, „Extra Long“, „Mediteran“, „Republika“	4
r) „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatia“, „Adrija export“, „Golf“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran box“, „Extra Lider“, „Renta“, „Filter Canco excluziv“, „Sedef“	4
d) „Bond“, „Oskar“, „Bond-street-mild“	4

2) за цигари на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
— I квалитетна група	3,40
— II квалитетна група	2,90
— IIIa квалитетна група	2,50
— IIIb квалитетна група	2,20
— IV квалитетна група	1,60

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количини на цигари од точка 3 на оваа одлука затечени на 14 мај 1982 година, како и на сите количини на тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од организациите на здружен труд што произведуваат цигари, односно добавувачите (стоки на пат).

5. Организациите и имателите на дуќани се должни од вкупно пресметаниот износ според точка 3 на оваа одлука настанат со зголемување на цените за цигарите на залихи и на стоките на пат да го издвојат зголемениот износ на данокот на промет настанат со пресметување на тој данок на цените за цигарите утврдени со оваа одлука и тој износ да го уплатат на сметката бр. 840-2117 — Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. број 3 од Тарифата на основниот данок на промет).

Данокот на промет што организациите и имателите на дуќани се должни да го уплатат на сметката од став 1 на оваа точка изнесува:

1) за екстра квалитетни цигари, на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
a) „Marlboro“	—
b) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, „Milde Sorte-box“, „Ernte 23“	2,50
v) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentaure“, „Montenegro“, „Ronhill-export“, „Ambasada internacional“, „Extra Long“, „Mediteran“, „Republika“	0,99
r) „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatia“, „Adrija export“, „Golf“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran box“, „Extra Lider“, „Renta“, „Filter Canco excluziv“, „Sedef“	1,14
d) „Bond“, „Oskar“, „Bond-Street-mild“	1,18

2) за цигари на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
— I квалитетна група	0,79
— II квалитетна група	0,51
— IIIa квалитетна група	0,40
— IIIb квалитетна група	0,19
— IV квалитетна група	—

Од вкупно пресметаниот износ според одредбите на точка 3 од оваа одлука, за цигарите на залихи и за стоките на пат, организациите се должни да издвојат и да ги водат на контото на временските разграничувања следните износи, и тоа:

1) за екстра квалитетни цигари на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди и тоа за:

	Динари за пакување од 20 парчиња
а) „Marlboro“	2
б) „Kent“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“, „Milde Sorte-box“, „Ernte 23“	3,50
в) „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“, „Kentaur“, „Montenegro“, „Ronhill-export“, „Ambasada internacional“, „Extra Long“, „Mediterran“, „Republika“	3,01
г) „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Fil- ter 160“, „Croatia“, „Adrija export“, „Goli“, „Filter 06“, „Amor 85 mm“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“, „AS“, „Gold“, „Tin“, „Jadran box“, „Extra Lider“, „Renta“, „Filter Caneu exclusiv“, „Sedef“	2,86
д) „Bond“, „Oskar“, „Bond-Street- mild“	2,82

2) за цигари на чие производство се примену-
ваат прописите за југословенските стандарди и тоа:

	Динари за пакување од 20 парчиња
— I квалитетна група	2,61
— II квалитетна група	2,39
— IIIа квалитетна група	2,10
— IIIб квалитетна група	2,01
— IV квалитетна група	1,60

6. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари
ке се казни за прекршок организација ако не по-
стапи според точка 4 односно точка 5 на оваа од-
лука или ако во пописот на залихите и стоките на
пат не ги прикаже точните податоци за тие стоки.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организа-
цијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

7. Со парична казна од 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи
според точка 4 односно точка 5 на оваа одлука или
ако во пописот на залихите и стоките на пат не
ги прикаже точно податоците за тие стоки.

8. Оваа одлука останува во сила додека не се
отстранат растројувањата во односите на пазарот
и движењето на цените заради чие отстранување е
донесена со тоа што најдоцна до истекот на рокот
од шест месеци од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат при-
чини за задржување на оваа одлука во сила.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање
на малопродажните цени за цигари („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 3/81).

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Е. п. бр. 192

13 мај 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

354.

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија,
Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДИНАРИТЕ ОСТВАРЕ-
НИ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ДОМАШНИ ЛИЦА
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ
ПРОМЕТ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН
ПРИЛИВ ВО 1982 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите под
кои динарите што организациите на здружен труд
ке ги остварат со давање услуги на домашни лица
во меѓународниот стоквен и патнички промет, како
и динарите што ќе ги остварат со давање на домаш-
ни лица определени услуги во странство се пресме-
туваат како девизен прилив.

2. Организациите на здружен труд од точка 1
на оваа одлука можат како девизен прилив да ги
пресметуваат динарите што ќе ги остварат од до-
машни лица за:

1) превоз на патници и стоки по мориња, езера
и реки од домашната лука на натоворот, односно
од пристаништата во други земји и обратно, во ме-
ѓународниот сообраќај, како и надвор од територи-
јалните води на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, по одбивање на провизијата
исплатена на домашните поморски агенции;

2) превоз на патници во меѓународниот возду-
шен сообраќај од пограничниот-царинскиот премин
во земјата до местото на определувањето во стран-
ство, како и превоз на стоки во меѓународниот воз-
душен сообраќај од пограничниот-царинскиот пре-
мин во земјата до местото на определувањето во
странство и обратно, по одбивање на провизијата
исплатена на домашните агенции;

3) превоз на стоки во меѓународниот друмски
сообраќај од границата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до местото на опре-
делувањето во странство и обратно;

4) превоз на патници во меѓународниот друмски
сообраќај на линиите од границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија до мес-
тото на определувањето во странство и обратно;

5) услуги дадени на патници во коли за списење
и во коли со легла во меѓународниот железнички
сообраќај од границата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до местото на опре-
делувањето во странство и обратно — за износот на
платениот билет за леглото;

6) услуги за влечење, спасување, водосне и вэ-
дење на југословенски пловни објекти извршени
надвор од територијалните води на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија;

7) услуги на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоки, во согласност со член 61 од Законот
за прометот на стоки и услуги со странство;

8) динарски наплати остварени со давање аген-
циски услуги на домашни лица при склучување на
бродски и авионски простор во превозот на меѓу-
народните релации — за износот на агенциската
провизија.

Организацијата на здружен труд — давател на
услугите од став 1 на оваа точка, при пресметува-
њето на девизниот прилив остварен во динари од
домашни лица е должна, како доказ за извршената

и наплатена услуга од став 1 на оваа точка да поднесе рекапитулација на превозните исправи изготвена врз основа на книговодствените податоци.

Организацијата на здружен труд — корисник на услугите од став 1 на оваа точка е должна, истовремено со динарското плаќање на услугата на организацијата на здружен труд — давател на услугата, за износот на платената услуга да и издаде на банката налог во моментот на остварувањето на девизниот прилив да и ја намали основицата за пресметување на девизите остварени со тој извоз.

Одредбите од став 3 на оваа точка се применуваат под услов да не се склучени самоуправните спогодби предвидени со член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

3. Упатство за применување на одредбите од оваа одлука и за водење, прикажување и доставување на евиденцијата дава, според потреба, сојузниот секретар за финансии.

4. Оваа одлука останува во сила додека врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи не се регулираат прашањата што се уредени со оваа одлука, а најдолго до 31 декември 1982 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 193
13 мај 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

355.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основице на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА СУРОВА И ПРЕРАБОТЕНА КОЖА

1. Организациите на здружен труд што произведуваат и продаваат сурова кожа — свежа маса, односно сурова кожа — солена, односно сува, можат цените на тие производи да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Реден број	НАЗИВ	Сурова кожа од I класа според прописите за југословенските стандарди	
		Свежа маса (крвава, солена мера) Дин/кг	Солена-сува Дин/кг
1	2	3	4
1	Телешка кожа	94	109
2	Телешка кожа-цвикер	85	99
3	Јунешка кожа 5/13	80,50	92

1	2	3	4
4	Јунешка кожа 14/14	70	80,50
5	Чоклечка кожа	62	71
6	Кожа од гоени јуниња (беби-биф)	65	78
7	Кравја и воловска кожа	63	75
8	Биковска кожа	60	72
9	Биволска кожа	40	46
10	Коњска кожа	46	52
11	Магарешка кожа	30	35
12	Јагнешка кожа (велурска и крзнарска) до 1.200 g	—	500
13	Јагнешка кожа (кожарска) до 1.400 g	—	400
14	Јагнешка кожа (кожарска) од 1.400 до 1.800 g	—	300
15	Јагнешка кожа (кожарска) над 1.800 g	—	250
16	Јагнешка кожа, стриженица	—	180
17	Овча кожа, волнеста до 3 kg	—	200
18	Овча кожа, волнеста, над 3 kg	—	180
19	Овчи кавлак	—	200
20	Овча кожа, голица, стрижена	—	150
21	Козја кожа	—	230
22	Јарешка кожа	—	230
23	Свинска кожа (рачно дерење)	20	22
24	Свинска кожа, кланична (машинска дерење)	23	26

2. Цените за сурова кожа — овежа маса (крвава, зелена мера) од другите класи се формираат во паритет со цените за соодветната сурова кожа од I класа, и тоа:

1) цената за телешка кожа и за телешка кожа — цвикер од II класа се намалува за 10%, од III класа — за 20% и од IV класа — за 50% во однос на цената за сурова кожа од I класа;

2) цената за кравја кожа, јунешка кожа, воловска кожа, за кожа од гоени јуниња и цената за биволска кожа, за биковска кожа и чоклечка кожа од II класа се намалува за 7%, од III класа — 15% и од IV класа — за 40% во однос на цената за сурова кожа од I класа;

3) цената за коњска кожа и за магарешка кожа од II класа се намалува за 10%, од III класа — за 20% и од IV класа — за 50% во однос на цената за сурова кожа од I класа;

4) цената за свинска кожа од II класа се намалува за 20%, од III класа — за 40% и од IV класа — за 60% во однос на цената за сурова кожа од I класа;

5) цената за јагнешка кожа и за овча кожа од II класа се намалува за 25%, од III класа — за 50% и од IV класа — за 75% во однос на цената за сурова кожа од I класа;

6) цените за козја кожа и за јарешка кожа од II класа се намалуваат за 50%, а од III класа — за 75% во однос на цената за сурова кожа од I класа.

3. Цените за сурова кожа солена, односно сува од колоната 4 на табелата од точка 1 на оваа одлука важат за сурова кожа — солена мера од која е истресена солта, односно сува, франко магацинот на продавачот.

Во цената од став 1 на оваа точка се вклучени и трошоците за преземање, чистење, сортирање, обрзување, конзервирање, сушење и манипулирање, за кало и сл., како и вкупните трошоци на прометот.

Цените од став 1 на оваа точка важат и за количините на сурова кожа солена, односно сува што организациите на здружен труд ги откупили од индивидуалните производители.

Цените за сурова кожа солена, односно сува, од II, III и IV класа се формираат во паритет со цените за тие сурови кожи од I класа согласно со одредбите од точка 2 на оваа одлука.

4. Организациите на здружен труд што преработуваат сурова кожа и што продаваат преработена кожа можат своите продажни цени да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Реден број	Назив	Единица на мера	I класа динари
1	2	3	4

Говедска преработена кожа

1	Говедски бокс, класичен	m ²	1.080
2	Говедски бокс, анилин	m ²	1.080
3	Говедска напа, чевларска, глатка	m ²	1.080
4	Говедска напа, софти	m ²	1.080
5	Говедска напа, за облека	m ²	1.080
6	Говедски бокс со набрано лице (шрумф, релакс)	m ²	1.170
7	Говедски бокс, набук	m ²	1.080
8	Говедски хентинг	m ²	1.041,95
9	Говедски хентинг во боја	m ²	1.041,95
10	Говедска напа за тапазирање	m ²	1.047,05
11	Говедски семианилин	m ²	980
12	Говедски флорантик	m ²	984
13	Говедски бокс, коригиран и пресуван	m ²	975
14	Говедска напа, лак, кнауц	m ²	980
15	Говедска за ХТЗ	m ²	670
16	Говедска постава	m ²	690
17	Говедска напа, полиуретан	m ²	1.026,65
18	Говедска напа, хидрофобирана	m ²	1.210
19	Говедска јухта, дебела до 1,9 mm	m ²	1.440
20	Говедска јухта, дебела над 1,9 mm	m ²	1.500
21	Говедска кожа за топки	m ²	1.440
22	Говедска кожа за топки, лак	m ²	1.540
23	Говедска кожа, транспарент	m ²	390
24	Говедска кожа, семихром	m ²	1.042
25	Говедска кожа, семихром, хидрофобирана	m ²	1.180
26	Говедски бокс, вулко	m ²	940
27	Говедски бокс, анилин вегетабилен	m ²	1.042
28	Некришплувана кравина, дебела до 2,5 mm	m ²	1.185
29	Некришплувана кравина, дебела од 2,5 до 3 mm	m ²	1.198
30	Некришплувана кравина, дебела над 3 mm до 3,5 mm	m ²	1.223

1	2	3	4
31	Кравина, мрсна, натур, дебела до 2,5 mm	m ²	1.173
32	Кравина, мрсна, натур, дебела над 2,5 mm	m ²	1.185
33	Кравина во боја	m ²	1.185
34	Говедски галантериски бланк	m ²	1.235
35	Говедски технички бланк	kg	341,75
36	Раменски грб	kg	456,20
37	Говедска алаум опута	kg	379,35
38	Крупон, агго, дебел до 3,5 mm	kg	351,60
39	Крупон, агго, дебел над 3,5 mm	kg	327,05
40	Крупон, флексибил, дебел до 3,5 mm	kg	359,75
41	Крупон, флексибил, дебел над 3,5 mm	kg	343,40
42	Крупон, суперфлексибил, дебел до 3,5 mm	kg	367,95
43	Крупон, суперфлексибил, дебел над 3,5 mm	kg	359,75
44	Крупон, специјал, дебел до 3,5 mm	kg	310,70
45	Крупон, специјал, дебел над 3,5 mm	kg	302,55
46	Крупон, комерц	kg	294,35
47	Крупон, сив	kg	513,45
48	Хром-крупон, мрсен	kg	456,20
49	Хром-крупон, специјал	m ²	1.327,85
50	Врат, агго, дебел до 3 mm	kg	235
51	Врат агго, дебел над 3 mm	kg	225
52	Врат, флексибил	kg	241
53	Врат, комерц, хромиран	kg	225
54	Врат, комерц	kg	215
55	Краешник, агго, дебел до 3 mm	kg	205
56	Краешник, агго, дебел над 3 mm	kg	200
57	Краешник, комерц	kg	200

Цепаници

1	Цепаник, поставен, хром, натур	m ²	312,50
2	Цепаник, поставен, хром, бојадисан	m ²	376,65
3	Цепаник, велур	m ²	568,75
4	Цепаник — постава во боја (за покривка)	m ²	390
5	Цепаник, бокс	m ²	537,60
6	Цепаник, бокс, вулко	m ²	589,10
7	Цепаник, велур, пластифициран	m ²	598
8	Цепаник, каширан	m ²	452,40
9	Цепаник, хром, натур	m ²	360
10	Цепаник, галантериски	m ²	446,40
11	Цепаник за ХТЗ — технички	m ²	398,40
12	Цепаник, вегетабилен, грб	m ²	509,60

1	2	3	4	1	2	3	4
13	Цепаник, вегетабилен, врат	m ²	443,80	12	Телешки семианилин	m ²	996,80
14	Цепаник, вегетабилен, неегализиран	kg	83,20	13	Телешки флорантик	m ²	1.017,60
15	Челини	kg	75,20	14	Телешки бокс, коригиран	m ²	977,60
Пурко говедска кожа				15	Телешка напа, лак	m ²	1.100
1	Пурко спорт бокс	m ²	642	16	Телешки за ХТЗ	m ²	719,55
2	Пурко бокс специјал, црн	m ²	673	17	Телешка постава	m ²	694,95
3	Пурко бокс специјал, бел	m ²	688	18	Телешки целаник, поставен натур	m ²	409,50
4	Пурко анилин, црн	m ²	678	Јагнешка преработена кожа			
5	Пурко анилин, бел	m ²	678	Кожа за облека (суровина од домашно потекло)			
6	Говедска напа, специјал	m ²	859	1	Нараквичарска напа, класична	m ²	1.300
Јунешка преработена кожа				2	Нараквичарска напа, пастелна	m ²	1.450
1	Јунешки бокс, класичен	m ²	1.106	3	Нараквичарска напа, ишприцана	m ²	1.100
2	Јунешки бокс, анилин	m ²	1.140	4	Нараквичарска напа, пекаре	m ²	1.100
3	Јунешка напа, чевларска, глатка	m ²	1.106	5	Мека напа за облека (софти)	m ²	1.150
4	Јунешка напа, валк (софти)	m ²	1.200	6	Мека напа за облека (софти-паст)	m ²	1.200
5	Јунешка напа, за облека	m ²	1.185	7	Напа за облека, анилин	m ²	1.300
6	Јунешки бокс со набрано лице (шрумф, релакс)	m ²	1.097,25	8	Семиш за облека	m ²	938
7	Јунешки бокс, набук	m ²	1.106	9	Велур за облека	m ²	1.120
8	Јунешки велур, чевларски	m ²	1.200	Нараквичарска напа (суровина од странско потекло)			
9	Јунешки велур, за облека	m ²	1.106	1	Нараквичарска напа, класична	m ²	820
10	Јунешки велур хидрофобиран	m ²	1.106	2	Нараквичарска напа, пастелна	m ²	850
11	Јунешка напа за тапазирање	m ²	1.090,65	Кожа за обувки			
12	Јунешки семианилин	m ²	998,85	12	Шеврет за лице, класичен	m ²	1.250
13	Јунешки флорантик	m ²	1.001,55	13	Шеврет за лице, пастелен	m ²	1.300
14	Јунешки бокс, коригиран	m ²	887,70	14	Шеврет за лице, анилин	m ²	1.450
15	Јунешка напа, лак	m ²	1.067	15	Шеврет, поставен	m ²	800
16	Јунешки лак, црн	m ²	1.004,85	16	Чевларска напа, анилин	m ²	1.300
17	Јунешки лак, во боја	m ²	1.044,45	Овча преработена кожа			
18	Јунешки лак, антифициран	m ²	1.093,95	Кожа за облека			
19	Јунешка постава	m ²	698,35	1	Напа за облека, класична	m ²	1.050
20	Јунешка напа полиуретан	m ²	1.097,25	2	Напа за облека, пастелна	m ²	1.100
21	Јунешка напа хидрофобирана	m ²	1.116,20	3	Велур за облека	m ²	1.099,10
Телешка преработена кожа				4	Семиш за облека	m ²	1.041,55
1	Телешки бокс, класичен	m ²	1.185,60	5	Напа за облека (софти)	m ²	1.171,50
2	Телешки бокс, анилин	m ²	1.250	6	Напа за облека, анилин	m ²	1.150
3	Телешка напа, чевларска, глатка	m ²	1.185,60	Кожа за обувки			
4	Телешки велур, за облека	m ²	1.176,50	7	Шеврет за лице, класичен	m ²	1.100
5	Напа валкана (софти)	m ²	1.171,55	8	Шеврет за лице, пастелен	m ²	1.209
6	Телешка напа, за облека	m ²	1.250	9	Шеврет за лице, ишприцан	m ²	1.100
7	Телешки бокс со набрано лице (шрумф, релакс)	m ²	1.079,55	10	Шеврет поставен	m ²	636
8	Телешки набук-бокс	m ²	1.185	11	Чевларски велур	m ²	1.100
9	Телешки велур, чевларски	m ²	1.250	12	Семиш, технички	m ²	796,66
10	Телешки велур, хидрофобиран	m ²	1.207,50	13	Постава	m ²	560
11	Телешка напа за тапазирање	m ²	1.131	14	Чевларска напа, анилин	m ²	1.250

1	2	3	4	1	2	3	4
Крзно				Козја и јарешка преработена кожа (од домашно потекло)			
Јагнешка преработена кожа				Свинска преработена кожа			
1	Ембофикс	m ²	1.928,95	1	Козји шевро, класичен	m ²	1.400
2	Крзно специјал, имитација	m ²	2.400	2	Козји шевро, семианилин	m ²	1.400
3	Велур за облека, крзно — пас- телно	m ²	2.300	Свинска преработена кожа			
4	Семивелур за облека	m ²	1.143,05	1	Свински велур, за облека, дебел од 0,5 до 0,9 mm	m ²	480
5	Велур за облека, крзно тон-тон	m ²	2.200	2	Свински велур, чевларски, дебел од 0,5 до 0,9 mm	m ²	480
6	Велур за облека, крзно-гамел	m ²	1.044,80	3	Свински велур, чевларски, дебел од 1,0 до 1,5 mm	m ²	552
7	Специјал нутриет	m ²	2.300	4	Свински велур за облека крупон, дебел од 0,5 до 0,9 mm	m ²	480
8	Нутриет	m ²	1.90	5	Свински велур, чевларски крупон дебел од 0,8 до 0,9 mm	m ²	480
9	Поставен нутриет	m ²	1.200	6	Свински велур, чевларски крупон, дебел од 1,0 до 1,5 mm	m ²	552
10	Крзно белено, специјал	m ²	2.297,25	7	Свинска постава, анилин, за обувки	m ²	350
11	Чевларско крзно	m ²	864,50	8	Свинска постава, семианилин, за обувки	m ²	350
12	Чевларско крзно — белено	m ²	938,60	9	Свинска постава, анилин, ефект за обувки	m ²	320
13	Нараквичарско крзно	m ²	1.755,70	10	Свински бокс за обувки	m ²	480
14	Крзно за облека, платик	m ²	2.345,05	11	Свинска напа за облека	m ²	480
15	Крзно бојосано, за бунди и за ХТЗ	m ²	980	12	Свинска напа за тапазирање	m ²	480
16	Крзно за преслеки	m ²	1.000	13	Свинска кожа галантериска	m ²	350
Козја и јарешка преработена кожа (суровина од странско потекло)				14	Свинска кожа за галантерија К	m ²	350
1	Велур за облека	m ²	1.020	15	Свинска кожа книговрзувачка	m ²	350
2	Козји велур чевларски	m ²	1.020	16	Свинска кожа за ХТЗ	m ²	300
3	Козји велур, специјал	m ²	1.020	17	Свински галантериски цепаник	m ²	250
4	Велур за мембрани	m ²	918	18	Свински велур цепаник, за облека	m ²	320
5	Напа за облека, бастард прскана	m ²	950	19	Свински цепаник анилин, за постава	m ²	250
6	Напа за облека, бастард — ани- лин, нараквичарска	m ²	1.100	20	Свински цепаник, анилин, брусен, за петични облоги	m ²	250
7	Шевро, класичен	m ²	1.215	21	Парчиња од свинска постава, со површина над 30 dm ²	m ²	149
8	Шевро класичен, специјал семианилин	m ²	1.259	22	Парчиња од свинска постава, со површина до 30 dm ²	m ²	129
9	Спорт-шевро	m ²	1.108	23	Парчиња од свинска постава, недо- вршени, со површина над 30 dm ²	m ²	149
10	Спорт-шевро, специјал семи- анилин	m ²	1.180	24	Парчиња од свинска постава, недо- вршени, со површина до 30 dm ²	kg	105
11	Постава, бастард-анилин	m ²	720	25	Парчиња од свинска кожа за ХТЗ, со површина над 30 dm ²	kg	105
12	Постава, бастард прскана	m ²	660	26	Парчиња од свинска кожа, велур, со површина над 30 dm ²	m ²	257
13	Шеврет, бастард	m ²	1.000	27	Парчиња од свинска кожа, велур, со површина до 30 dm ²	kg	161
14	Шеврет, бастард — специјал	m ²	1.040	28	Свински велур, обрежаници	kg	32
15	Прскана постава, анилин-релакс	m ²	584,82	29	Свински велур, цепаник, обре- жаници	kg	24
16	Велур за облека, специјал	m ²	1.053,21				
17	Козја напа, за облека, анилин К	m ²	850				
18	Мексико анилин (луксузна постава)	m ²	586,16				
19	Велур за облека за вештачко крзно	m ²	1.029,42				
20	Шевро капрети	m ²	1.069,20				
21	Шеврет за лице семианилин	m ²	891				
22	Велур постава	m ²	700				

1	2	3	4	1	2	3	4
30	Свински цепаник, анилин МП (мали парчиња)	kg	253	14)	цената за техничка телешка кожа се зголемува во однос на телешкиот бокс — класичен	до 10%	
31	Свински цепаник, анилин МП (мали парчиња)	m²	125	15)	цената за мрсен цепаник за планинарски обувки се зголемува во однос на цената на цепаникот грб	до 60%	
32	Свински цепаник, анилин	kg	85	16)	цената на крупон агго, флексибил и супер флексибил, ако се хидрофобираат, се зголемува	до 20%	
33	Свински цепаник, натур (поголеми парчиња)	kg	120	17)	цената на џонската кожа од вратови и краешници дебела до 2 mm се зголемува во однос на цената на таа кожа дебела до 3,5 mm	до 15%	
34	Свински цепаник, натур (мали парчиња)	kg	64	18)	цената на горната кожа дебела над 2 mm се зголемува	до 5%	
35	Свински обрежаници од цепаник	kg	27				
Цените на преработените кожи што не се опфатени со став 1 од оваа точка се формираат врз основа на цените на преработените кожи од став 1 на оваа точка, и тоа:				Цените од ст. 1 и 2 на оваа точка важат како продажни цени на производителот, франко натоварено во местото на производителот.			
1)	цената на говедската напа валкана се зголемува во однос на цената на говедската напа чевларска глатка	до 7%		5.	Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.		
2)	цената на говедската анилин-напа, дезенирана, се намалува во однос на цената на говедскиот бокс, анилин	до 9%		6.	Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
3)	цената на кожите без вратови се зголемува	до 10%		Е. п. бр. 194			
4)	цената на кожите без краешници (хехти) се зголемува	до 20%		13 мај 1982 година			
5)	цената на кожите без вратови и краешници (крупон) се зголемува	до 40%		Белград			
6)	цената на кожите изработени од вратови се намалува	до 10%		Сојузен извршен совет			
7)	цената на кожите изработени од краешници се намалува	до 40%		Потпретседател,			
8)	цената на мебел-напа се зголемува во однос на цената на говедската напа	до 20%		Гојко Убинариќ, с. р.			
9)	цените за цепаник за ХТЗ од телешка и јунешка кожа — суровина се зголемуваат во однос на цените на исти производи од говедска кожа — суровина	до 20%					
10)	цените на телешкиот, јунешкиот и говедскиот бокс — анилин обработени како „голф“ или „натур“ се зголемуваат	до 7%					
11)	цените на телешкиот, јунешкиот и говедскиот бокс — анилин и цените на говедската напа обработена со висок сјај (машинска обработка) се зголемуваат	до 5%					
12)	цените на некришплуваната кравина дебела над 3,5 mm се зголемува во однос на цената на некришплуваната кравина до 3,5 mm	до 20%					
13)	цената на мрсната кравина за планинарски обувки се зголемува во однос на цената на мрсната кравина — натур	до 45%					

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.

СОДРЖИНА:

Страна

352.	Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — —	837
353.	Одлука за начинот на формирање на малопродажните цени за цигари — — —	837
354.	Одлука за условите под кои динарите остварени со давање услуги на домашни лица во меѓународниот стоковен и патнички промет се пресметуваат како девизен прилив во 1982 година — — —	839
355.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за сурова и преработена кожа — — — — —	840